



Неделен преглед на пазарите на капитал

26.02.2024- 01.03.2024

ИНДЕКС	ВРЕДНОСТ	НЕДЕЛНА ПРОМЕНА	YTD %
S&P 500	4769,83	0,9%	7,7%
NASDAQ	15011,35	1,7%	8,4%
DAX	16751,64	1,8%	5,9%
МБИ 10	6116,23	0,8%	11,0%
Nikkei 225	33.464,17	2,1%	19,3%
SHANGHAI COMPOSITE	2.974,93	0,7%	1,8%
Злато (фјучерс)	2.071,80 \$	2,3%	1,2%
Нафта (Brent)	77,04 \$	-2,0%	3,8%
ОБВРЗНИЦИ	ЦЕНА	НЕДЕЛНА ПРОМЕНА	YTD %
US 10Y	104,16	0,6%	-5,4%
Germany 10Y	104,62	-0,2%	-6,1%
MACEDO 2028 Y	86,40	-0,3%	-0,1%
ВАЛУТИ	ВРЕДНОСТ	НЕДЕЛНА ПРОМЕНА	YTD %
DXY	101,03	-0,1%	2,7%
EUR/USD	1,104	0,2%	-1,8%

*Извор: Refinitiv; Македонска берза

- САД

Индексите достигнаа нови рекордни нивоа во текот на неделата. Двата најзначајни индекси, S&P500 и Nasdaq, движени од оптимизмот воглавно кај компаниите кои се поврзани со вештачката интелигенција ги надминаа највисоките нивоа во последните две години. Заклучно со февруари, индексот S&P500 го означи најсилниот раст во првите два месеци од 2019 година. Сепак растот од почетокот на годината беше концентриран во мал број на компании, па така индексот S&P500 со учества базирани на пазарна капитализација порасна за 4,09% повеќе од индексот S&P500 со еднакви учества на сите компании. Ценовниот индекс на лична потрошувачка заклучно со јануари 2024 година се зголеми за 2,8% годишно и беше во рамки на очекувањата, додека индексот на потрошувачки цени покажа раст поголем од очекувањата. Имено, базичната инфлација се зголеми за 3,9%, додека очекувани беа 3,7% раст. Покрај растот на инфлацијата, членовите на ФЕД го продолжија истиот наратив, а тоа е дека нема да се брза со намалување на каматите. Од друга страна, пазарните очекувања се дека е можно намалување на каматната стапка на ФЕД на некои од следните два состаноци. Податоците за производната активност останаа во опаѓачка територија, а индексот на месечно ниво се намали од 49,1 во јануари на 47,8 за февруари 2024 година.



- **Европа**

Индексите во Европа се зголемија во текот на неделата. Индексот STOXX Europe 600 се движеше блиску до историски рекордното ниво. Германскиот индекс DAX се зголеми за 1,81%, францускиот CAC 40 се намали за 0,41%, а италијанскиот FTSE MIB ја заврши неделата за 0,71% повисоко. Приносите на европските обврзници воглавно се зголемија, а цената на германската 10 годишна државна обврзница падна. Инфлацијата во еврозоната се намали помалку од очекувањата, на ниво од 2,6% годишно. Базичната инфлација се намали на 3,1%, додека очекувано беше намалување од 2,9%. Индикаторот на Европската комисија за економскиот сентимент се намали на 95,4 во февруари 2024 година. Во индустрискиот сектор довербата остана стабилна и покрај слабите очекувања за производството, меѓутоа во услужниот сектор се забележа намалена доверба како резултат на намалената побарувачка. Во Германија инфлацијата на годишно ниво се намали на 2,7% во февруари, а малопродажбата во јануари се намали за 0,4%. Невработеноста во Германија се зголеми маргинално на ниво од 5,9% што е највисоко во период од повеќе од две години.

- **Азија**

Индексите во Јапонија имаа уште една недела со голем пораст. Индексот Nikkei 225 се зголеми за 2,1% на неделно ниво, додека месечниот раст е над 10%. Исто така и индексот TOPIX оствари неделен раст од 1,8%. Инфлацијата во Јапонија се намали на 2% годишно заклучно со јануари 2024 година, од 2,3% во претходниот месец. Јенот во однос на американскиот долар остана да се тргува на нивото околу 150,5. Производствената активност продолжи да се намалува и во февруари 2024 година, а услужниот сектор остана да биде главен двигател на економскиот раст во Јапонија.

Индексите во Кина се зголемија поради очекувањата дека стимулативните мерки позитивно ќе влијаат на растот на економијата. Индексот Shanghai Composite се зголеми за 0,74% , а индексот CSI 300 ја заврши неделата за 1,38% повисоко. Индексот PMI се намали на 49,1 во февруари 2024 година од 49,2 во јануари истата година. Вредноста на новопродадени недвижности се намали за 60% во февруари 2024 година наспроти претходната година и е значително зголемување во однос на јануари година кога намалувањето беше 34,2% на вредноста на новопродадени недвижности.



Можности за инвестирање во наредниот период

Во 2023 година, глобалниот економски раст успори, а макроекономскиот амбиент се влоши. Делумно тоа беше предизвикано од растот на цените на потрошните добра што ја намали куповна моќ на потрошувачите и предизвика пад на реалната потрошувачка. Централните банки ја продолжија борбата со инфлацијата и сеуште водат рестриктивна монетарна политика.

Во ваков амбиент, цените на берзанските стоки почнаа да се намалуваат, но сеуште постои нагорен притисок врз цените со оглед на силниот пазар на труд и растот на цените на енергенсите. Во очекување на намалување на каматните стапки и избегнување на рецесијата, инвеститорите преферираа инвестирање во акции, обврзници, но и во циклични компании, особено во оние кои работат на проекти поврзани со вештачката интелигенција, електрични возила, виртуелна реалност и слично.

Во овие услови, фондовите на КБ Публикум инвест АД Скопје нудат можност инвеститорите да остварат соодветен принос во новонастанатите трендови и промени.

Имено, КБ Публикум- Балансиран и КБ Публикум- Обврзници се оптимални за поконзервативни инвеститори кои сакаат да остварат повисок принос од кеш фондовите и депозитите. За оние инвеститори кои очекуваат дека ќе има намалување на каматните стапки за поттикнување на економскиот раст, што поволно влијае врз растот на златото, фондот КБ Публикум- Златен е одлична можност, заедно со фондот КБ Публикум- Обврзници како поконзервативна опција.

Од друга страна, фондот КБ Публикум- Акции и КБ Публикум- МБИ10 нудат одлична можност за инвеститорите кои очекуваат дека ќе се избегне рецесија и ќе се стабилизираат монетарните политики на глобално ниво. За инвеститорите кои сакаат да заштедат на пократок период, максимум до 1 година, а воедно да остварат атрактивен принос, најповолен е фондот КБ Публикум- Паричен.